



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	7.5.2021 година Скопје Број 8 год. XVI	Претплатата за 2020 год. изнесува 1.500,00 денари. Овој број чини 150,00 денари.
---	---	--

www.centar.gov.mk

gradonacalnik@centar.gov.mk

мај, 2021 година

СОДРЖИНА

Стр.

- Одлука за давање согласност за згрижување на деца (воспитни групи) во други просторни услови за потребите на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, со Решение за објавување 1 - 2
- Одлука за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа за деца детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, со Решение за објавување 3 - 4
- Одлука по Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2021 до 31.3.2021 година, со Решение за објавување 5 - 6
- Заклучок, со Решение за објавување 7 - 8
- Заклучок за постапување по член 23 од Законот за урбанистичко планирање, со Решение за објавување 9 - 11
- Одлука за одобрување парична помош за лекување на Марија Прастова, со Решение за објавување 12 - 13
- План за изменување и дополнување на Планот на програми за развој за период 2021-2023 година на Општина Центар-Скопје, со Решение за објавување 14 - 37
- Јавна објава 38

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за давање согласност за згрижување на деца (воспитни групи) во други просторни услови за потребите на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност за згрижување на деца (воспитни групи) во други просторни услови за потребите на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година.

Бр. 09-2607/3
6.5.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во врска со член 64 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15; 192/15 и 27/16; 163/17; 21/18; 138/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19; 146/19; 275/19 и 311/20), Советот на Општина Центар-Скопје на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А

**за давање согласност за згрижување на деца (воспитни групи)
во други просторни услови за потребите на Јавната установа
за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје**

Член 1

Се дава согласност на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје Скопје „13 Ноември“-Скопје за згрижување на деца (воспитни групи) во други просторни услови.

Член 2

Оваа Одлука да се достави до Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје Скопје „13 Ноември“-Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-2607/2
6.5.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар ОЦ „13 Ноември“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година.

Бр. 09-2607/5
6.5.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21) и член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15; 192/15 и 27/16; 163/17; 21/18; 138/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19; 146/19; 275/19 и 311/20), Советот на Општина Центар-Скопје на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот
за систематизација на работните места во Јавната установа за
деца Детска градинка на Општина Центар
„13 Ноември“-Скопје

Член 1

Општина Центар-Скопје дава согласност на Правилникот за измена на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, бр. 03-188/1 од 23.4.2021 година, донесен од Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје.

Член 2

Одлуката да се достави до Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-2607/4
6.5.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал во период од 1.1.2021 година до 31.3.2021 година

Се објавува Одлуката по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал во период од 1.1.2021 година до 31.3.2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година.

Бр. 09-2607/7
6.5.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

Врз основа на член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19 и 14/19), Советот на Општина Центар-Скопје на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А
по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно)
за квартал во период од 1.1.2021 година до 31.3.2021 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал во период од 1.1.2021 година до 31.3.2021 година.

2. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-2607/6
6.5.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Заклучок

Се објавува Заклучокот,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година.

Бр. 09-2607/9
6.5.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

Советот на Општина Центар-Скопје на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година, расправаше по Одговорот од Агенција за планирање на просторот на Република Северна Македонија и донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Да се побара од Агенцијата за планирање на просторот на Република Северна Македонија како најповикана, да даде одговор за причините за одбивањето да се партиципира во предлозите за состав на членови на конкурсните комисији, согласно Заклучокот бр. 08-1120/2 од 18.2.2020 година
2. Овој Заклучок да се испрати до Агенцијата за планирање на просторот на Република Северна Македонија.
3. Овој Заклучок стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-2607/8
6.5.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Заклучокот за постапување по член 23 од
Законот за урбанистичко планирање

Се објавува Заклучокот за постапување по член 23 од Законот за урбанистичко планирање,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година.

Бр. 09-2607/11
6.5.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со Заклучокот за постапувањето по член 23 од Законот за урбанистичко планирање („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 25/20) и Заклучокот за изменување и дополнување на Заклучокот за постапувањето по член 23 од Законот за урбанистичко планирање („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 26/20), Советот на Општина Центар-Скопје на 64. седница одржана на 6.5.2021 година донесе:

ЗАКЛУЧОК **за постапување по член 23 од Законот за** **урбанистичко планирање**

- 1.** Се задолжува Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот и стручните служби од Секторот за урбанизам да изготват стручни елаборати за деловите од детални урбанистички планови за кои е неопходна примена на институтот „суспензија на урбанистички план, на негов дел или планска одредба“ согласно членот 23 од Законот за урбанистичко планирање.
- 2.** Деловите од деталните урбанистички планови кои се опфатени и предизвикуваат правно дејство согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Центар-Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 234/18), кои се предмет на постапки пред надлежни правосудни и други државни органи, и за кои е воочено од страна на стручните служби од точка 1 од овој заклучок дека е оправдано да не се предмет на институтот „суспензија“ согласно Законот за урбанистичко планирање нема да бидат земени предвид при изработка на стручните елаборати кои се основа за суспензија на делот од деталниот урбанистички план, се до конечно завршување на започнатите постапки.
- 3.** Се поддржува досегашната практика на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот и стручните служби од Секторот за урбанизам да продолжат унапредување на градежното земјиште кое што е во државна сопственост во насока на заштита на јавниот интерес.

4. Се задолжува Градоначалникот на Општина Центар-Скопје да ги достави изготвените стручни елаборати од Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот и стручните служби од Секторот за урбанизам со барање за давање мислење за суспензија до Министерот за транспорт и врски во рок од 20 дена од донесување на овој Заклучок.

5. Со донесување на овој заклучок престануваат да важат Заклучокот за постапување по член 23 од Законот за урбанистичко планирање, донесен од страна на Советот на Општина Центар-Скопје на 57. седница одржана на 17.12.2020 година и Заклучокот за изменување и дополнување на Заклучокот за постапувањето по член 23 од Законот за урбанистичко планирање, донесен од страна на Советот на Општина Центар-Скопје на 58. седница одржана на 25.12.2020 година.

6. Заклучокот стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар - Скопје“

Бр. 08-2607/10
6.5.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Одлуката за одобрување парична помош
за лекување на Марија Прастова

Се објавува Одлуката за одобрување парична помош за лекување на Марија Прастова,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година.

Бр. 09-2607/13
6.5.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

Врз основа на член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Советот на Општина Центар-Скопје на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување парична помош за
лекување на Марија Прастова

Член 1

На Марија Прастова ѝ се одобрува парична помош во износ од 100.000,00 денари за лекување.

Член 2

Средствата од член 1 Општина Центар-Скопје ќе ги исплати од Буџетот на Општината за 2021 година.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-2607/12
6.5.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Планот за изменување и дополнување на
Планот на програмата за развој за период 2021-2023 година
на Општина Центар-Скопје

Се објавува Планот за изменување и дополнување на Планот на програмата за развој за период 2021-2023 година на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година.

Бр. 09-2607/15
6.5.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

Во согласност со член 21-б од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05; 04/08; 103/08; 64/05; 156/09; 95/10; 180/11 и 171/12) и со член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Советот на Општина Центар-Скопје на 64. седница, одржана на 6.5.2021 година, донесе

ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАН НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД 2021 -2023 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ, КОЈА СЕ СОСТОИ ОД:

- I. Реконструкција на основните училишта**
- II. Подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта**
- III. Реконструкција на детските градинки**
- IV. Подобрување на енергетската ефикасност на детските градинки**
- V. Реконструкција и изградба на инфраструктура**
- VI. Реконструкција и модернизација на јавното осветлување на територијата на Општина Центар-Скопје**
- VII. Изградба на монтажен паркинг во функција на објекти**
- VIII. Модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје**

Активност бр. 1	ОУ „Кочо Рацин“ - изведба на термоизолација на дел од фасадни сидови, санација на оштетени делови на фасада и ограда, изработка на проект, распишување тендер и реализација.			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта, заштеда на топлинска и на електрична енергија			
Ризик	/			
Локација -ДУП	ООУ„Кочо Рацин“			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2021 година			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 2.500.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	2.500.000,00 денари	/	/

Активност бр. 2	ЈУОДГ „13 Ноември“- објект „ЈАСМИН“, изведба на термоизолација на фасадни ѕидови, изведба на термоизолација на покрив и замена на подови , изработка на проект, распишување тендер и реализација			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките, подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на топлинска и на електрична енергија			
Ризик	/			
Локација -ДУП	ЈУОДГ „13 Ноември“- објект „ЈАСМИН“			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	/			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема			
Проект ИД	Нема			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност се зголемува и изнесува 9.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	1.000.000,00 денари	8.000.000,00 денари	/

Активност бр. 3	<p>Со цел да се решат инфраструктурните проблеми на поголеми локалитети на територијата на Општина Центар-Скопје, се предвидува фазна реализација на изградбата и на реконструкцијата на инфраструктурните мрежи во периодот од 2021 до 2022 година. Локалитетот Тасино Чешмиче во кој спаѓаат улиците Димитар Беровски, Востаничка, дел од Партение Зографски, Банско и Драмска и ќе се работи по фази :</p> <ul style="list-style-type: none"> - изработка на проекти - 600.000,00 денари каде средствата ќе бидат обезбедени од Општината. - Водовод, атмосферска и фекална канализација - Коловоз - Тротоари и по потреба улично осветлување <p>За реализација на инфраструктурата изготвен е еден дел од основните проекти, а останатиот дел од основните проекти се планира да се изготвени и со нив ќе се аплицира за донација од расположливите и од достапните ЕУ-фондови и од други фондови</p>			
Очекуван резултат-ефект	Изградба на водовод, на атмосферска и на фекална канализација за локалитетот Тасино Чешмиче, реконструкција на коловозот и на тротоарите			
Ризик	Зависи од условите на терен и од подземните инсталации			
Локација -ДУП	ДУП Ј06 (Тасино Чешмиче 1 и Тасино Чешмиче 2)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Основни проекти			
Проект ИД	/			
Фирма	/			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 21.600.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	600.000,00 денари	5.000.000,00 денари	16.000.000,00 денари	/
Образложение:	Оваа активност почна да се реализира во 2021 година и ќе заврши во 2022 година.			

Активност бр. 4	Изградба на инфраструктура, на коловоз и на тротоари на ул. „Новопланирана 2 “ -крак на ул. „Васил Ѓоргов“. Во оваа активност спаѓа изработка на проектна документација за улично осветлување и изградба на улично осветлување, изградба на атмосферска, фекална и водоводна канализација, изградба на коловоз и експропријација.			
Очекуван резултат-ефект	Изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, атмосферска и фекална канализација на ул. „Новопланирана 2 “ -крак на ул. „Васил Ѓоргов“.			
Ризик	Зависи од условите на терен и од подземните инсталации, од експропријацијата на земјиште			
Локација -ДУП	Крак на ул. „Васил Ѓоргов“, Градска Четврт Ј07, Капиштец			
Датум за почеток	2019 година			
Датум за завршување	2021 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Основни проекти			
Проект ИД	/			
Фирма	Има изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 48.200.000.000,00 денари (од кои 26.000.000,00 денари се предвидени за експропријација на земјиштето, а 22.200.000,00 денари за изградба на улицата)			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	41.200.000,00 денари (од кои по 26.000.000,00 денари се планирани за експропријација на земјиштето и за реализација на улицата)	7.000.000,00 денари	/	/
Образложение:	Експропријацијата на земјиштето е започната и е при крај, се очекува до крај на 2020 година, додека пак изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, атмосферска и фекална канализација ќе се одвиваат во 2021 година.			

Активност бр. 5	Проект за адаптација на урбаната заедница Мирче Ацев во изградба на детска градинка во населба Пролет , со површина од 3000 м2 и со целосно опремување и партерно уредување .			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите на делод Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките.			
Ризик	/			
Локација -ДУП	Градска четврт И06 -Пролет			
Датум за почеток	2021			
Датум за завршување	2023			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	/			
Проект ИД	/			
Фирма	/			
Договор - Вредност	Вредноста на проектот и изградбата изнесува 160.000.000,00 денари.			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	2.700.000,00 денари	26.000.000,00 денари	67.300.000,00 денари	65.000.000,00 денари

<p>Активност бр. 6</p>	<p>Модернизирањето на системот за јавно осветлување со воведување на ЛЕД-технологија и со примена на современи техники за управување и надзор има цел да се обезбедат/и:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подобри услови за одвивање на јавниот сообраќај - Зголемена безбедност на јавните површини - Намалување на светлосното загадување - Намалување на потрошувачката на електрична енергија - Намалување на трошоците за одржување - Овозможување попрецизно планирање на буџетот - Ослободување на фискален простор за други проекти - Олеснување на планирањето за проширување на јавното осветлување - Подобар естетски изглед на територијата на Општина Центар-Скопје - Подобар квалитет на живот на граѓаните <p>Распишување тендер, потпишување договор за јавноприватно партнерство.</p>
<p>Очекуван резултат-ефект</p>	<p>Актуелни финансиски показатели</p> <p>Според расположливите податоци, вкупната годишна вредност на електричната енергија што е потрошена во 2020 година за потребите на јавното осветлување, што е предметна разгледување, изнесува околу 23.000.000,00 денари. Фактурираните услуги за тековно одржување на јавното осветлување за претходната година изнесуваат околу 8.000.000,00 денари што претставува реална слика за трошоците за одржување.</p> <p>Техничка анализа</p> <p><u>Постоен систем на јавно осветлување во Општина Центар-Скопје</u></p> <p>Системот за јавно осветлување во Општина Центар-Скопје се состои од столбови-носачи, светлечки тела, подземни и надземни електропроводи, мерни места и придружна опрема (кабли, конектори, осигурувачи исл.).</p> <p>Еден дел од мерната опрема се наоѓа во трафостаниците што се во надлежност на ЕВН Македонија. Металните столбови-носачи се во сопственост на Општината, а бетонските и дрвените столбови делумно се сопственост на ЕВН Македонија, делумно на кабелските провајдери и делумно на Македонски Телеком. Светилките се сопственост на Општината.</p> <p>Разводната мрежа е сопственост на Општината, но сите интервенции на неа може да се вршат само со согласност од ЕВН Македонија.</p>

Основните карактеристики на постојниот систем за јавно осветлување во Општина Центар-Скопје може да се сведат под следново:

- Не постои катастар за опрема за јавноосветлување
- Нема прецизни податоци за типовите, состојбата и за должината на подземните електроводови
- Нема прецизни податоци за надземните електроводови
- Нема прецизни податоци за користењето на столбовите-носачи од другите корисници (телекомуникации, кабелска телевизија, интернет исл.)
- Дотраените светлосни арматури и придружната опрема предизвикуваат чести дефекти
- Застарен систем за надзор и за управување
- Несразмерноста на вкупно инсталираната моќност на јавното осветлување и количината потрошена електрична енергија укажуваат на постоење на илегално приклучени потрошувачи

Основни карактеристики на ЛЕД-светилките

- ЛЕД-светилките (LED) се составени од повеќе диоди што емитираат светлина, така што е можно да се врши поединечно насочување на емисијата на светлината на секоја од нив, со што се постигнува значително намалување на расфрлањето на светлината, а тоа значи поголем светлосен ефект, помало светлосно загадување и постигнување на соодветно осветлување на саканата површина, со помала потрошувачка на електрична енергија.

Дополнителна заштеда претставува можноста за димување од 0 до 100% интензитет на светлина со сразмерна промена на потрошувачката на енергија, во зависност од моментните потреби, а под контрола на системот за управување. Нивниот просечен работен век е околу 16 години, а сето ова битно влијае и врз цената за одржување. Имајќи ја предвид значително помалата потрошувачка на електрична енергија и можноста за ефикасен автоматски надзор и управување, без оглед на значително поголемата инвестициска цена, овој вид осветлување, гледано на подолг период, е исклучително исплатлив.

- Преку различните видови заштеда почетната инвестиција се враќа во рок од четири (4) до седум (7) години и со рокот на траење на светилките донесува годишна заштеда од 60% до 80% во однос на постојниот систем за јавно осветлување.

Системот за управување со осветлувањето треба да се состои од:

1. ЛЕД-светилки
2. Линиско-комуникациски уреди
3. Центар за управување и соодветен софтвер
4. Дополнителни софтверски апликации за таблет/ уреди смартфон (smartphone)

Економско-финансиска анализа

Економско-финансиската анализа се заснова врз трошоците и очекуваната добивка во периодот на следните 15 години, период за кој се прогнозира техничкиот век на предложеното решение.

Врз основа на согледаната состојба на терен и просечните пазарни цени, вкупниот трошок на инвестицијата би изнесувал:

- Замена на постојните околу 7000 светилки и дополнувањето нови по потреба заради постигнување подобар квалитет на осветлувањето, вкупно инсталирана сила околу 240KW. Со замената на постојниот систем на осветлување и со неговата модернизација може да се постигнат, гледано економско-финансиски, следниве ефекти:

- Да се намали годишната потрошена електрична енергија за најмалку 60%, со тоа што оваа заштеда може значително да се зголеми со помош на внимателното програмирање на интензитетот на осветлувањето во текот на активниот период, благодарение на можноста „димување“.

- Со помош на современите системи за надзор и за управување со осветлувањето може да се следи, како целокупната потрошувачка, така и потрошувачката на секоја поединечна ЛЕД-светилка или група светилки. Овој факт може да послужи како силен аргумент за регулирање на односите во врска со приклучувањето на јавното осветлување и така да се добиваат дополнителни заштеди во однос на потрошувачката на електрична енергија. Во случај на реализирање на проектот, реално е да се очекува при реконфигурацијата на напојувачката мрежа на јавното осветлување од неа да се исклучат барем 50% други корисници за кои Општината досега ја плаќала електричната енергијата. Трошоците за одржување се намалуваат на минимум благодарение на значително подолгиот работен век на ЛЕД-светилките и фактот дека на терен се излегува кога е потребно, односно само тогаш кога системот за надзор и за управување ќе ја најави потребата по автоматското детектирање на аномалијата.

	<p>Со реализирање на предложената програма во наредниот период може да се очекува значителна заштеда на финансиски средства, поголема енергетска ефикасност, зголемена безбедност на јавните површини, естетски изглед, намалено светлосно загадување и придонес во вкупната заштита на животната средина.</p> <p>Потребни финансиски средства</p> <p>За реализација на оваа Програма се потребни средства во износ од 128.000.000,00 денари, од кои:</p> <ul style="list-style-type: none"> - За 2021 година се планираат средства во висина од 8.000.000,00 денари, - За 2022 година се планираат средства во висина од 52.000.000,00 денари, - Останатиот износ од 68.000.000,00 денари ќе се планира во следните години, почнувајќи од 2023 година и заклучно со 2025 година, со динамика што ќе зависи од реализираната финансиска заштеда од веќе поставените современи системи. 			
Ризик	/			
Локација -ДУП	Цела територија на Општина Центар-Скопје (сите улици)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Основни проекти			
Проект ИД	/			
Фирма	/			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 128.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	8.000.000,00 денари	52.000.000,00 денари	68.000.000,00 денари

Активност бр. 7	Изградба на монтажаен паркинг на ул. „Орце Николов“, во функција на објекти			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите за паркирање во Дебар Маало			
Ризик	Зависи од решавањето на имотно правните односи			
Локација -ДУП	ул. „Орце Николов“, ДУП Дебар Маало			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Основни проекти			
Проект ИД	Во тек е изработка на Основен сообраќаен проект (во проектната програма предвидено е да се обезбедат 300 паркинг-места)			
Фирма	„Масон Инженеринг“			
Договор - Вредност	Вкупната вредност на договорот изнесува 57.400.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	1.000.000,00 денари	8.000.000,00 денари	48.400.000,00 денари	/

Активност бр. 8	Дограда на училници во ОУ „Коле Неделковски“ со површина од 500 м2.			
Очекуван резултат-ефект	Зголемување на капацитетот на училиштето, подобри услови за учениците.			
Ризик	/			
Локација -ДУП	ОУ „Коле Неделковски“			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 38.750.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	900.000,00 денари (средства обезбедени за проекти)	25.850.000,00 денари	12.000.000,00 денари	/
Образложение:	Во сегашната важечка урбанистичка планска документација (ДУП Дебар Маало 1) предвидено е П+1.			

Активност бр. 9	<p>Цел на оваа развојна потпрограма е модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје и тоа, како технолошка модернизација, така и зголемување на човечките капацитети за работа со технологијата и поттикнување на процесите што ќе носат квалитетни работни промени за остварување на зацртаните приоритети на Општината во следниот период. Развојната потпрограма за ИТ е за поддршка на развојната стратегија на Општината, а која се однесува на периодот од крајот на 2017 година до крајот на 2021 година. Цел е технолошката модернизација да се однесува интегрално на целиот систем на функционирање на Општината и на сите вработени, во сите сектори, како и на работата на Советот, но придобивките да конвергираат кон целите на Владата на РМ, како и на потребите на целокупната јавност, особено жителите на Општина Центар-Скопје.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската технологија во Општина Центар-Скопје.2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на системите. Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот дата- центар, набавка на нови работни станици.3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина Центар-Скопје. Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение или, накратко, колаборациска платформа.4. Корпоративен систем – за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи, систем за набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви за вработените)5. Корпоративен систем – за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување со проекти)6. Системи за поддршка на донесување одлуки (Decision Support Systems)
------------------------	---

Очекуван резултат-ефект	<p>1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската технологија во Општина Центар-Скопје</p> <p>2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на системите. Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот дата- центар, набавка на нови работни станици.</p> <p>3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина Центар-Скопје. Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение или, накратко, колаборациска платформа.</p> <p>4. Корпоративен систем – за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи, систем за набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви за вработените)</p> <p>5. Корпоративен систем – за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување со проекти)</p> <p>6. Системи за поддршка на донесување одлуки (Decision Support Systems)</p>			
Ризик	Намалувањето на ризикот е можно и со активно вклучување на академската заедница за помош во изработката на ИТ-апликации, решенија, како и следење на имплементацијата и на успешноста.			
Локација -ДУП	Општина Центар-Скопје			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	/			
Поврзаност со други програми	Нема			
Проект	Нема			
Проект ИД	Нема			
Фирма	Нема			
Договор - Вредност	/			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	3.000.000,00 денари	3.000.000,00 денари	/

Активност бр. 10	Проект за реконструкција на улица Орце Николов во потег од бул.,„Св.Климент Охридски,, до ул.,„Франклин Рузвелт,, , со воведувањена нов сообраќаен режим (кружен тек и пешачки патеки), реконструкција на тротоари и улично осветлување.			
Очекуван резултат-ефект	Ќе се реконструира целосно – коловоз, тротоари и улично осветлување на Орце Николов. Подobar сообраќаен режим.			
Ризик				
Локација -ДУП	Дебар Маало			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2021 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има проект			
Проект ИД	/			
Фирма	/			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 90.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	10.000.000,00 денари	70.000.000,00 денари	10.000.000,00	/

Активност бр. 11	Пренаменување на улица Мирослав Крлежа (поранешна Ѓуро Ѓаковиќ) во пешачка зона и резиденцијална зона, со ново улично осветлување , поставување на урбана опрема и реконструкција на коловозот.			
Очекуван резултат-ефект	Реконструирана целосно и пренаменување во пешачка зона.			
Ризик				
Локација -ДУП	Дебар Маало			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 65.720.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	720.000,00 денари (обезбедени за изработка на проекти)	40.000.000,00 денари	25.000.000,00 денари	/

Активност бр. 12	Комплетна реконструкција на улицата Аминта Трети (поранешна Ленинова) во потег од бул.,,Партизански одреди,, до ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,,, со реконструкција на тротоари и улично осветлување.			
Очекуван резултат-ефект	Ќе се реконструира целосно – коловоз, тротоари и улично осветлување			
Ризик				
Локација -ДУП	311 (Буњаковец 1)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 80.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	32.000.000,00 денари	48.000.000,00 денари	/

Активност бр. 13	Локалитет КРЊЕВО – реконструкција на улиците 166, 164 и Хусеин Бајрам, изградба на водовод, на атмосферска и на фекална канализација, реконструкција на коловозот и на уличното осветлување.			
Очекуван резултат-ефект	Реконструирани улиците 166, 164 и Хусеин Бајрам, изградба на водовод, на атмосферска и на фекална канализација.			
Ризик				
Локација -ДУП	Крњево			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 25.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	17.000.000,00 денари	8.000.000,00 денари	/
Образложение: Средствата за овој Локалитет ќе бидат обезбедени од страна на Општината.				

Активност бр. 14	Локалитет БУЊАКОВЕЦ – реконструкција на улиците Рајко Жинзифов и Петар Поп Арсов.			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците Рајко Жинзифов и Петар Поп Арсов.			
Ризик				
Локација -ДУП	311 (Буњаковец)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 21.550.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	4.550.000,00 денари (дел од развојната програма за оваа активност е реализирана бидејќи во овој локалитет влегуваат и улиците Мирче Оровчанец и 9-ти Мај, кои во 2020 година се завршени)	7.000.000,00 денари	10.000.000,00 денари	/

Активност бр. 15	Локалитет ДЕБАР МААЛО– реконструкција на улиците Алберт Ајнштајн, Донбас, Андон Дуков, Ј.Х.Џинот, Партизанска, Ристо Шишков, Црвена Вода и Дебарца.			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците и реконструкција на водоводна, атмосферска и фекална канализација на Алберт Ајнштајн, Донбас, Андон Дуков, Ј.Х.Џинот, Партизанска, Ристо Шишков, Црвена Вода и Дебарца.			
Ризик				
Локација -ДУП	310 (Дебар Маало)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 29.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	7.000.000,00 денари	22.000.000,00 денари	/

Активност бр. 16	Населба Капиштец– реконструкција на улицата Народен фронт по цела должина , со подигање на пешачки зони			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улицата Народен фронт по цела должина			
Ризик				
Локација -ДУП	J07 (Капиштец)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 40.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	20.000.000,00 денари	20.000.000,00 денари	/

Активност бр. 17	Населба Капиштец– реконструкција на улиците Козара и Елисие Поповски-Марко по цела нивна должина			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улицата Козара по цела должина			
Ризик				
Локација -ДУП	J07 (Капиштец)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Проект ИД	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 32.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	17.000.000,00 денари	15.000.000,00 денари	/

Активност бр. 18	Набавка на три комунални возила за чистење на улиците на територија на Општина Центар-Скопје.			
Очекуван резултат-ефект	Со набавката на трите комунални возила се очекува поефикасно одрживање на улиците, почиста средина за живеење.			
Ризик				
Локација -ДУП				
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект				
Проект ИД				
Фирма				
Договор - Вредност	Вкупната вредност изнесува 20.000.000,00 денари			
Година	2020	2021	2022	2023
Вредност	/	10.000.000,00 денари	10.000.000,00 денари	/

Во согласност со член 21-б став 3 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 64/05; 04/08; 103/08; 64/05; 156/09; 95/10; 180/11 и 171/12) донесеното во Планот на програми за развој за 2019 година е составен дел на Буџетот на Општина Центар-Скопје за година.

Планот на програми за развој стапува во сила на денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр.08-2607/14
6.5.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Цветанка Симоновска с.р.

Градоначалникот на Општина Центар – Скопје, со седиште на ул. „Михаил Цоков“ бр. 1, согласно член 84 од Законот за општата управна постапка, ја издава следната:

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. На странките: **Данаил Дарковски - ул. „Козара“ бр. 42/1/11 – Скопје; Катерина Велковска - ул. „Хо Ши Мин“ бр. 268А – Скопје; Вера Митровска - ул. „Огњен Прица“ бр. 26/1/9 – Скопје; Љупка Тасевска - ул. „Козара“ бр. 19 – Скопје; Марина Спиrowsка - ул. „Питу Гули“ бр. 19- Скопје и Горѓи Јота - ул. „Козара“ бр. 19 - Скопје**, се врши јавна достава на известување како непосредни соседи за издадено **Одобрение за градење со Уп1 бр. 27-259/2020 од 16.03.2021 год.** за објект од втора категорија со намена А2 – Домување во станбени згради на ул. „Козара“ бр. 21 - Скопје, на КП 608/1, 608/3, 608/4 и 608/5 КО Центар 2, Скопје согласно г.п. 15.12 од ДУП: Детален урбанистички план ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј07 Локалитети: Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара со Одлука бр.: 07-4414/4 од 18.07.2014 година.
2. Се повикуват странките: **Данаил Дарковски - ул. „Козара“ бр. 42/1/11 – Скопје; Катерина Велковска - ул. „Хо Ши Мин“ бр. 268А – Скопје; Вера Митровска - ул. „Огњен Прица“ бр. 26/1/9 – Скопје; Љупка Тасевска - ул. „Козара“ бр. 19 – Скопје; Марина Спиrowsка - ул. „Питу Гули“ бр. 19- Скопје и Горѓи Јота - ул. „Козара“ бр. 19 - Скопје**, во рок од 10 (десет) дена сметано од последното објавување во Службениот гласник на Општина Центар - Скопје, да се јават во службеното седиште на Градоначалникот на Општина Центар - Скопје, со цел да се направи увид во проектна документација согласно известување означено во точка 1 од Јавната објава.
3. Се предупредуваат странките **Данаил Дарковски - ул. „Козара“ бр. 42/1/11 – Скопје; Катерина Велковска - ул. „Хо Ши Мин“ бр. 268А – Скопје; Вера Митровска - ул. „Огњен Прица“ бр. 26/1/9 – Скопје; Љупка Тасевска - ул. „Козара“ бр. 19 – Скопје; Марина Спиrowsка - ул. „Питу Гули“ бр. 19- Скопје и Горѓи Јота - ул. „Козара“ бр. 19 - Скопје**, дека ваквиот начин на достава се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Скопје, 24.04.2021 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
Саша Богдановиќ

